

# АВСТРИЈА

## ЗИМА 2017-2018



- ◆ Bad Kleinkirchheim ◆ Zell am See
- ◆ Kaprun ◆ Bad Gastein ◆ Sölden
- ◆ Nassfeld ◆ Bad Hofgastein ◆ Kitzbühel

Регион Корушка-сончева страна на Алпи и најубава регија на Австрија, со единствена комбинација на планина и езера. Карактеристична по совршено средени ски-стази, многу сончеви денови и гостопримливост на домаќините. Во зимските денови планината е покриена со снег, а езерата заледени. За оваа област може да се каже дека може да ги понуди сите атракции на снег. Може да се сретне и cross-country скијање кое е многу популарно, зимски пешачења, голф на лед, лизгање и многу други спортови. Од почетокот на Декември регионот Корушка станува многу посетена дестинација од страна на скијачи, бордери... и сите оние кои уживаат во зимската идилја.

**Bad Kleinkirchheim / St. Oswald** – ски-центар кој се простира на планината Nockberge, во делокруг Spittal, едно од 15 најпосетувани во Австрија. Располага со преку 103km уредени ски-стази, тука се наоѓа и најдолгата стаза во оваа област, Klammer (4.2 km). Bad Kleinkirchheim е популарен туристички центар, познат по натпреварите за FIS светски куп и посебно погоден за мирен и фамилијарен одмор. Исто така може да се ужива во прекрасните спа центри со природно минерална „St. Kathrein“ и „Römerbad“ (во склоп на Römerbad во самиот ски-центар се наоѓа и базен на отворено со минерална). Исто така можете да најдете многу ресторани, бутици, продавници... Едноставно место каде може да го задоволи вкусот на сите туристи. [www.bkk.at](http://www.bkk.at)

### ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛА СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО EUR ПО ЛИЦЕ ПО СТУДИО/АПАРТМАН

#### Цени изразени во EUR по лице на база 7 полупансиони

\*АКЦИЈА 7=6 во термини 13.01.-20.01. и 03.03.-10.03. (7=6 е пресметано во цената за вадедените термини)

SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период од 10.03.-02.04. (во цената вклучува: 7 полупансиона + 6 дневен ski pass 100% + терме 50%)

	НВ - полупансион	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-13.01. 20.01.-03.02. 7 ноќи	АКЦИЈА 7=6 13.01.-20.01. 7 ноќи	03.02.-03.03. 7 ноќи	АКЦИЈА 7=6 03.03.-10.03. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
Hotel Sonnalp 4* Bad Kleinkirchheim	1/2 стандарна соба "Zirbe" (max 2 лица) – сса 20m2	853 €	612 €	524 €	741 €	635 €	773 €
	1/2 стандарна соба "Kathrein" (max 3 лица) – сса 30m2	877 €	644 €	552 €	781 €	669 €	797 €
	Classic suite (max 2-4 лица) - сса 40m2	926 €	676 €	580 €	821 €	704 €	853 €

Туристичка Такса се наплаќа на лице место: 2,50 еур дневно по лице. деца до 15,9 год-0,50 по лице на ден.

1/1 соба на барање, доплата 15 еур по ден.

Попусти: деца од 0-4 год. ГРАТИС; деца 4-10 год. плаќат 35 еур дневно во сите смени; деца 10-13 год плаќат 45 еур дневно во сите смени; деца од 13-17 год. плаќат по 60 еур дневно во сите смени

**Цени изразени во EUR по лице на база 7 полупансиони**

\*АКЦИЈА 7=6 во термин 07.01.-27.01. (пресметан во цената)

**SKI INCLUSIVE WINTER 2018** > во период од 10.03.-24.03. (во цената вклучува: 7 полупансиони + 6 дневен ski pass 100% + terme 50%)

Hotel Kolmhof 4* Bad Kleinkirchheim	НВ - полупансион	07.12.-24.12. 7 ноќи	24.12.-07.01. 7 ноќи	АКЦИЈА 7=6 07.01.-27.01. 7 ноќи	27.01.-03.02. 24.02.-10.03. 7 ноќи	03.02.-24.02. 7 ноќи	10.03.-24.03. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/2 стандарна соба "Kärtner" (max 3 лица)	684 €	1.038 €	656 €	765 €	869 €	813 €
Junior suite "Maibrunn" (max 2-4 лица)	749 €	1.135 €	683 €	797 €	934 €	853 €	

Туристичка Такса се наплаќа на лице место: 2,50 еур дневно по лице. деца до 15,9 год.-0,50 по лице на ден.

1/1 соба на барање-доплата 15 еур дневно.

Попуст: деца 0-4 год. ГРАТИС; деца 4-6 год. Плаќат 45 еур дневно; деца 6-13 год. плаќа 76 еур дневно; деца 13-16 год. плаќат 81 еур дневно.

**Цени изразени во EUR по лице на база 7 полупансиони**

\*АКЦИЈА 7=6 во период 10.12.-23.12., 13.01.-20.01. и 03.03.-10.03. и (попустот е пресметан во цената)

**SKI INCLUSIVE WINTER 2018** > во период до 10.03.-02.04. (во цената е вклучено: 7 полупансиона + 6 дневен ski pass 100% + terme 50%)

Hotel Almrausch 4* Bad Kleinkirchheim	НВ - полупансион	АКЦИЈА 7=6 10.12.-23.12. 7 ноќи	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-13.01. 20.01.-03.02. 7 ноќи	АКЦИЈА 7=6 13.01.-20.01. 7 ноќи	03.02.-03.03. 7 ноќи	АКЦИЈА 7=6 03.03.-10.03. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/2 стандарт соба "Sonnwiesen" (max 3 лица)	511 €	805 €	604 €	518 €	765 €	656 €	773 €
	1/2 стандарна соба со балкон "Almrausch/Brike" (max 3 лица)	524 €	845 €	620 €	531 €	789 €	676 €	789 €
	1/2+2 фамилијарна "Nockalm" (ска 27 m2, max 2 возрасни лица и 2 деца (2 деца до 12 g.) - 1 просторија	552 €	894 €	668 €	573 €	845 €	725 €	845 €
	1/2-4 Junior suite "Brike" (ска 28 m2) за 2-4 лица	573 €	910 €	684 €	587 €	861 €	738 €	861 €

Туристичка Такса се наплаќа на лице место: 2,50 еур дневно по лице. деца до 15,9 год.-0,50 по лице на ден

1/1 соба на барање-доплата 15 еур дневно.

Попуст: 07.12.-22.12. и 06.01.-02.02. деца 0-2 год.- ГРАТИС, деца 2-6 год.-плаќат 22 еур дневно, деца 6-10 год. -плаќат 38 еур дневно, деца 10-17 год. - плаќат 53 еур дневно, над 17 год. - 30% попуст;

23.12.-06.01. деца 0-2 год.- ГРАТИС; деца 2-6 год. -плаќат 49 еур дневно, деца 6-10 год.- плаќат 64 еур дневно, деца 10-17 год. - плаќат 76 еур дневно, над 17 год. - 25%;

03.02.-10.03. и 10.03.-02.04. деца 0-2 год.- ГРАТИС; деца 2-6 год.- плаќат 38 еур дневно; деца 6-10 год.-плаќат 51 еур дневно; деца 10-17 год.- плаќат 65 еур дневно; над 17 год. -30% попуст.

**Цени изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем**
**SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената вклучува:7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% +терме 50%)**

App. Bel Monte4* Bad Kleinkirchheim	RR - наем	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-13.01. 27.01.-03.02. 7 ноќи	13.01.-27.01. 03.03.-10.03. 7 ноќи	03.02.-03.03. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/6-8 Апартман (сса 88 m2) ако апартманот се користи за 6 лица	1.602 €	1.183 €	1.095 €	1.401 €	2.013 €
Ако апартманот го користат 7 лица	1.707 €	1.240 €	1.151 €	1.465 €	2.174 €	
Ако апартманот го користат 8 лица	1.819 €	1.320 €	1.208 €	1.554 €	2.326 €	

Во цената е вклучено:струја,вода,греење,посленина(промена 1x неделно) и пешкири(промена 2x неделно )

Задолжителна доплата на лице место:Туристичка такса за лица над 16год.– 2,50 eur дневно по лице.за лица под 16год.– 0,50 eur дневно по лице(цените за локалните такси се подлежат на промена); финално чистење(цена по армант,плаќање на рецепција) 70-85 eur.

**Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем**
**SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено:7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)**

App. Juri 3* Bad Kleinkirchheim	RR - наем	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-03.02. 24.02.-10.03. 7 ноќи	03.02.-24.02. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/3 Студио за 2-3 лица (сса 40m2)	845 €	523 €	604 €	845 €
1/4Апартман (сса 50 m2) за 4 лица	1.167 €	684 €	805 €	1.248 €	
1/6 Апартман (сса 75 m2) апартман за 6 лица	1.288 €	765 €	966 €	1.449 €	

Во цената е вклучено:струја,вода,греење,посленина (промена 1x неделно)и пешкири (промена 2x неделно).

Задолжителна доплата на лице место:Туристичка такса:за лица над 16год. – 2,50 eur дневно по лице; за лица под 16 год.– 0,50 eur дневно по лице (цените на таксите се подлежат на промена); финално чистење (цена по аратман,плаќање на рецепција): 1/3 студио – 50 eur; тип 1/4 - 65 eur; тип 1/6 - 75 eur; депозит: 100 eur по апартман.

**Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем**
**SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цена е вклучено: 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)**

App. Kaiserburg 3* Bad Kleinkirchheim	RR - наем	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-03.02. 24.02.-10.03. 7 ноќи	03.02.-24.02. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/2-3 Студио (сса 40 m2) за 2-3 лица	845 €	523 €	604 €	845 €
1/4 Апартман (сса 45 m2) апартман за 3-4 лица	1.167 €	684 €	845 €	1.288 €	
1/6 Апартман (сса 75 m2) апартман за 5-6 лица	1.288 €	765 €	926 €	1.449 €	

Во цената е вклучено:струја,вода,греење,посленина(промена 1x неделно)и пешкири (промена 2x неделно).

**Дополнително легло:15 еур** по ден,во период SKI INCLUSIVE WINTER се доплаќа: **30 еур** по ден.

Дозволен престој на домашни миленици,доплата: **30 еур за 7 дена!**

**Задолжителна доплата на лице место:Туристичка такса:**за лица над 16год.– **2,50 еур** дневно по лице;за лица до16 год. – **0,50 еур** дневно по лице(цените за такси подлежат на промена); **финално чистење(цена по апартман):** 1/3 студио – **50 еур**; тип 1/4 - **65 еур**; тип 1/6 - **75 еур**; депозит: **100 еур** по апартман

Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем

**SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)**

App. Reichl 3* Bad Kleinkirchheim	RR - наем	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-13.01. 03.02.-24.02. 7 ноќи	13.01.-03.02. 24.02.-10.03. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/2 студио тип „В“ (сса 25-30 m2) за 2 лица	523 €	467 €	443 €	749 €
1/3 студио тип „D“ (сса 35 m2) за 3 лица	604 €	564 €	523 €	966 €	
1/4 апартман тип „Е“ (сса 45-50 m2) за 4 лица	813 €	741 €	684 €	1.280 €	
1/5 апартман тип „G“ (сса 55-65 m2) за 5 лица	926 €	845 €	789 €	1.473 €	
1/6 апартман тип „H“ (сса 60-70 m2)за 6 лица	1.087 €	926 €	845 €	1.602 €	

Во цената е вклучено;струја,вода,греење,постелнина(промена 1x неделно)и пешкири(промена 2 x неделно)

**Задолжителна доплата на лице место:** за лица над 16 год. – **2,50 еур** дневно по лице; за лица до 16 год. – **0,50 еур** дневно по лице (ценитена локални такси се доплежни на промени);**финално чистење(цена по апартман,плаќање на рецепција):** тип (B, C) - **30 еур**; тип (D, E) - **40 еур**; тип (G, H) – **50 еур**.

Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем

**SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)**

App. Central 3* Bad Kleinkirchheim	RR - наем	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-03.02. 03.03.-10.03. 7 ноќи	03.02.-24.02. 7 ноќи	24.02.-03.03. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/4 Апартман тип „А“ (сса 60 m2) за 4 лица	1.264 €	692 €	926 €	805 €	1.465 €

Во цената е вклучено:наем,струја,греење,постелнина(промена 1x неделно)и пешкири(промена 2x неделно).

**Задолжителна доплата на лице место:** Туристичка такса за лица над 16 год.– **2,50 еур** дневно по лице; за лица над 16 год. – **0,50 еур** дневно по лице (цените на локални такси се подлежат на промена); **финално чистење(цена по апартман,плаќање на рецепција) 65 еур**.

**Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем**

**SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено 7 ноќи + 6 дневен ski pass 100% + терме 50%)**

App. Diana 3* Bad Kleinkirchheim	RR - наем	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-03.02. 7 ноќи	03.02.-24.02. 7 ноќи	24.02.-10.03. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/2 Студио тип „В“ (ска 35 m2) за 2 лица	684 €	604 €	684 €	612 €	805 €
1/4 Апартман тип „А“ (ска 65 m2) Ако апартманот го користат 3 лица	950 €	805 €	926 €	805 €	1.127 €	
Ако апартманот го користат 4 лица	1.047 €	918 €	1.006 €	926 €	1.288 €	
1/4-6 Апартман тип „С“ (ска 90 m2) Ако апартманот го користат 5 лица	1.167 €	1.006 €	1.143 €	1.006 €	1.409 €	
Ако апартманот го користат 6 лица	1.328 €	1.208 €	1.336 €	1.208 €	1.731 €	

Во цената е вклучено: струја, вода, греење, послетнина (промена 1 x неделно) пешкири (промена 2x неделно)

Задолжителна доплата на лице место: Туристичка такса за лица над 16 год. – 2,50 еур дневно по лице; за лица под 16 год. – 0,50 еур дневно по лице (цените на лоланите такси се подлежни на промена); финално чистење (цена по апартман, плаќање на рецепција): 25-40 еур.

Дозволен престој на домашни миленичиња, доплата: 30 еур за 7 дена !

**Цени изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем**

**\*Акција 7=6 во период 13.01.-27.01. (пресметано во цената)**

**SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената вклучува 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)**

Aparthotel Romerhof 3* Bad Kleinkirchheim	RR - наем	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-13.01. 27.01.-03.02. 24.02.-03.03. 7 ноќи	АКЦИЈА 7=6 13.01.-27.01. 7 ноќи	03.02.-24.02. 7 ноќи	03.03.-10.03. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/2 студио тип "III" (ска 29 m2) за 2 лица	612 €	523 €	449 €	612 €	451 €	805 €
1/3 студио тип "III" (ска 29 m2) за 3 лица	692 €	620 €	531 €	692 €	523 €	966 €	
1/4 апартман тип "II" (ска 57-59 m2) за 4 лица	1.183 €	845 €	725 €	982 €	741 €	1.481 €	
1/6 апартман тип „I“ (ска 78 m2) за 6 лица	1.489 €	1.047 €	897 €	1.232 €	966 €	1.771 €	

Во цената вклучува: струја, вода, греење, постелнина (промена 1x неделно), пешкири (промена 2x неделно).

Доплата на лице место: туристичка такса: за лица над 16 години. – 2,50 еур/дневно по лице од 16 години дневно – 0,50 еур дневно по лице (цените на локални такси се подлежни промени); финално чистење (цена по апартман, плаќање на рецепција): 1/2 студио – 35 еур; 1/4 апартман – 55 еур; 1/6 апартман – 70 еур. Интернет се наплаќа 15 за недела.

**Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем**

App. Taferner 3* Bad Kleinkirchheim	RR - наем	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-03.02. 03.03.-02.04. 7 ноќи	03.02.-10.02. 24.02.-03.03. 7 ноќи	10.02.-24.02. 7 ноќи
	1/2 студио тип „А“ (сса 18 m2) за 2 лица	660 €	370 €	459 €	564 €
1/3 апартман тип „В“ (сса 25 m2) за 3 лица	861 €	459 €	564 €	652 €	
1/4 апартман тип „С“ (сса 38 m2) за 4 лица	990 €	644 €	700 €	797 €	
1/5 апартман тип „D“ (сса 56 m2) за 5 лица	1.183 €	845 €	886 €	990 €	

Во цената вклучува: постелнина (промена 1x неделно) и пешкири (промена 2x неделно)

Во цената не вклучува: струја (се наплаќа на лице место потрошена електрична енергија за секој апартман посебно по броило, оквирна проченка околу 20eur за 7 дена)

Дозволен престој за домашни миленици: Dozvoljeni 3 eur на ден.

Задолжителни доплати: туристичка такса; за лица над 16 год. - 2,50 eur дневно по лице; за лица под 16 год. - 0,50 eur дневно по лице (цените на локални такси се подлежат на промена)  
финално чистење (цени по апартман): тип „В“ - 35 eur; тип „С“ - 45 eur; тип „D“ - 55 eur; депозит: тип „В“ - 100 eur по апартман; тип „С“ и „D“ - 150 eur по апартман.

**Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем**

**\*Акција 7=6 во период 24.02.-03.03. (пресметано во цената)**

**Ski INCLUSIVE WINTER 2018 > во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)**

App. Mariagrazia 4* Bad Kleinkirchheim	RR - наем	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-03.02. 01.12.-23.12. 7 ноќи	03.02.-24.02. 7 ноќи	АКЦИЈА 7=6 24.02.-03.03. 7 ноќи	03.03.-10.03. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/4 апартман (сса 72m2) за 4 лица	1.562 €	926 €	1.248 €	1.070 €	966 €	1.650 €
1/5 апартман (сса 72m2) за 5 лица	1.602 €	966 €	1.393 €	1.194 €	1.047 €	1.860 €	
1/6 апартман (сса 72m2) за 6 лица	1.731 €	1.063 €	1.481 €	1.270 €	1.143 €	2.037 €	

Во цената вклучува: струја, вода, греење, постелнина (промена 1 x неделно), пешкири (промена 2x неделно)

Туристичка такса се наплаќа на лице 2,50 eur дневно по лице, деца до 16 год. 0,50 eur дневно; финално чистење, се наплаќа на рецепција: 85 eur по апартман.

Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем

SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)

App. Margeritenweg 4* Bad Kleinkirchheim	RR - наем	23.12.-06.01. 7 ноќи	06.01.-03.02. 7 ноќи	03.02.-03.03. 7 ноќи	03.03.-10.03. 7 ноќи	10.03.-02.04. 7 ноќи SKI INCLUSIVE WINTER 2018
	1/4 апартман (сса 58m2) за 4 лица	1.377 €	837 €	1.240 €	926 €	1.634 €
	1/5 апартман (сса 58m2) за 5 лица	1.473 €	926 €	1.320 €	966 €	1.803 €
	1/6 апартман (сса 58m2) за 6 лица	1.554 €	950 €	1.409 €	1.038 €	2.013 €

Во цената е вклучено: струја, вода, греење, постелнина (промена 1 x неделно);

Туристичка такса се наплаќа на лице место 2,50 еур дневно по лице, деца до 16 год. 0,50 еур дневно; финално чистење, плаќање на: 85 еур по апартман.

CHECK in: 15h / CHECK out: 10h

Акција:

- Familien Euro: 06.01.-10.3.2018.** – Деца до 11,99 плаќат 6 дневен ски-пас само 6 еур со секој купен 6 дневен ски-пас за возрасни.
- Ski-Wellnes-Wochen 06.01.-02.02.** и **24.02.-10.03.2018.** важи само за терме **Roemerbad** и тоа: За купување на 3 дневен ски-пас 1 хвлез во терме **Roemerbad**, за купување на 5 дневен ски-пас 2 хвлез во терме **Roemerbad**, за купување на 6 дневен ски-пас 3 хвлез во терме **Roemerbad**.
- Ski-Thermen-Wochen: Ski Pass Inclusive, 10.03.-02.04.2018.** Уво цената на сместување вклучува: ски пас 100% и 50% попуст за влез во терме **Roemerbad**.

Услов за сите акции е да се купат ски-пас на рецепција каде гостите се сместени.

## Nassfeld Hermagor

[www.nassfeld.at](http://www.nassfeld.at)

**Nassfeld - Hermagor** Ски-центар во Nassfeldu – се наоѓа во близина на градот Hermagor во регија Коруска. Овој ски-центар е еден од најпознатите центри во Австрија во овој регион. Специфичноста на ски-центарот е во распоредот на ски-стази дел од стазите припаѓаат на Австрија а дел на Италија. Тука сезоната започнува од Декември и трае до крај на Април. Ски-центарот се наоѓа на надморска височина 610m – 2020 мнв, стазите се доволно долги, за сите типови на скијачи. Најброни се стазите означени со црвена боја. Ски-центарот располага со два snowboard парка, и halfpipe за сите оние кои сакаат да покажат што знаат. Почетна станица е жичарата „Millennium Express“ која се наоѓа во село Tröppollach, 7 km одалеченост Hermagor.

Цени изразени EUR по соба на ден на база Полупансион

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4* Tropolach Nassfeld	НВ - Полупансион	07.12.-22.12. 1 ноќ	07.01.-02.02. 24.02.-23.03. 02.04.-07.04. 1 ноќ	23.12.-27.12. 03.02.-09.02. 17.02.-23.02. 24.03.-01.04. 1 ноќ	02.01.-06.01. 10.02.-16.02. 1 ноќ	28.12.-01.01. 1 ноќ
	1/2 +1 Superior "Dorfsicht"	198 €	248 €	298 €	318 €	398 €
	1/2+1 Deluxe "Bergsicht"	218 €	268 €	318 €	338 €	418 €
	1/2+2 Junior Suite "Dorfsicht"	268 €	318 €	368 €	388 €	448 €
	1/2+2 Junior Suite "Bergsicht"	288 €	338 €	388 €	408 €	468 €
	1/2+3 Senior Suite	368 €	418 €	468 €	488 €	548 €
	Дете 3 - 6 год. со 2 возрасни лица во соба	59 €	65 €	79 €	89 €	109 €



	Дете 6 - 12 год. со 2 воз. лица во соба	59 €	65 €	79 €	89 €	109 €
	Дете 12 - 15 год. со 2 возрасни лица во соба	59 €	65 €	79 €	89 €	109 €
	Дете 15 - 18 год. со 2 возрасни лица во соба	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €
	3-то возрасно лице	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €

Попусти: дете 0-3.год.-ГРАИТС

**Во цената влучува:** туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 17 год. – **2,50 eur** дневно по лице.(цените се подлежни на промени)

Задолжителна доплата за новогодишна и божиќна вечера(**130 eur** по лице, деца 15 год. не плаќат-на барање).

Домашни миленичиња-кучиња, доплата **15 eur** по ден – на барање!

Доплата за 1/1 соба е **60 eur** по ноќ!

Паркинг во гаража: **9 eur** дневно, **54 eur** неделно.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база Полнпансион

FB – Полнпансион	07.12.-21.12. 02.04.-07.04. 1 ноќ	07.01.-02.02. 25.02.-22.03. 1 ноќ	22.12.-25.12. 03.02.-09.02. 17.02.-24.02. 23.03.-01.04. 1 ноќ	02.01.-06.01. 10.02.-16.02. 1 ноќ	26.12.-01.01. 1 ноќ
	<b>1/2+1 Comfort DBL</b>	<b>99 €</b>	<b>119 €</b>	<b>137 €</b>	<b>149 €</b>
<b>1/2+1 Superior</b>	<b>119 €</b>	<b>139 €</b>	<b>157 €</b>	<b>169 €</b>	<b>199 €</b>
<b>1/2+1 Deluxe</b>	<b>129 €</b>	<b>149 €</b>	<b>167 €</b>	<b>179 €</b>	<b>209 €</b>
<b>1/2+2 Junior suite</b>	<b>136 €</b>	<b>156 €</b>	<b>174 €</b>	<b>186 €</b>	<b>216 €</b>
<b>1/2+2 Family Comfort</b>	<b>145 €</b>	<b>165 €</b>	<b>183 €</b>	<b>195 €</b>	<b>220 €</b>
<b>1/2+2 Family Superior</b>	<b>154 €</b>	<b>174 €</b>	<b>192 €</b>	<b>204 €</b>	<b>229 €</b>
<b>1/2+3 Family Deluxe</b>	<b>167 €</b>	<b>187 €</b>	<b>205 €</b>	<b>217 €</b>	<b>242 €</b>
дете 3 - 6 год.со 2 воз.лица во соба	/	42 €	51 €	58 €	69 €
дете 6 - 12год.со 2 воз.лица во соба	63 €	69 €	85 €	97 €	115 €
дете 12 - 15год.со 2 воз.лица во соба	63 €	69 €	85 €	97 €	115 €
дете 15 - 18 год.со 2 воз. лица во соба	113 €	125 €	154 €	175 €	208 €
3-то возрасно лице	113 €	125 €	154 €	175 €	208 €

Попусти;дете:0-3.год.-ГРАТИС

**Во цената не е вклучено:** туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 17 год. – **2,50 eur** дневно по лице.(цените се подлежни на промени)

Задолжителна доплата за новогодишна и божиќна вечера (на барање).

Домашни миленичиња-кучиња, доплата **15 eur** по ден – на барање!

Паркинг место: **11 eur** дневно, **64 eur** неделно.

Доплата за 1/1 соба е **50 eur** по ноќ.



**Регион Salzburg (Salzburgerland)** го сочинуваат вкупно 22 ски-центри. Благодарение на невероватни псажи, одлични услови, уредени стази распространети на паданите на Алпи, Австрија е со години наназад на топ листа по бројот на ски-туристи кои ги посетуваат Алпите. Сезоната на скијање е многу долга, започнува од средина на Ноември до Април.

**Zell am See**
**Kaprun**
[www.zellamsee-kaprun.com](http://www.zellamsee-kaprun.com)

**Zell am See** (Cel am Ze) е најмиленото место на сите скијачи, благодарение на прекрасниот поглед со кој располага високи планини а во долините езера. Заедно со Kaprun представува „Еуропа Sportregion“ со 130 km уредени скијачки стази. Средновековно градско езеро избилува со голем број на ресторани, винарски барови, ексклузивни продавници. Градот покрај ски центарот располага и со лизгалиште, тениски терени, базени, во вечерните часови идеално за прошетка покрај езерото. Ски-центарот располага со 80 km ски-стази идеално поврзани со жичари како и со соседниот ски-центар Kaprun. Zell am See се препорачува за фамилијарен одмор и скијачи рекреативци.

**Kaprun** е традиционално туристичко место кое се одликува со богата понуда за квалитетно сместување, ресторани, продавници.

Ски-центар се наоѓа под Kitzsteinhorn што овозможува сезона која трае и до 10 месеци. Стазите со должина од 50 km во главно стазите се за почетници и рекреативни скијачи. Kaprun е одалаќен на само 9 km од местото Zell am See. Предноста на 2-те места е близината на Salzburg и воедно се многу добро поврзани. Скибус и жирите се вклучени во еден ski pass кој ги покрива 2-те места.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база Полупансион

\*АКЦИЈА 7=6 во термини: 13.01.-02.02. и 03.03.-28.03.

Hotel Neue Post 4* Zell am See	НВ - полупансион	23.12.-29.12. 1 ноќ	30.12.-05.01. 1 ноќ	06.01.-13.01. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 13.01.-02.02. 1 ноќ	03.02.-02.03. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 03.03.-28.03. 1 ноќ
	1/2 стандарна соба	111 €	134 €	102 €	102 €	111 €	102 €
1/3 стандарна соба 2+1 дете 15 год.	121 €	144 €	113 €	113 €	121 €	113 €	
1/4 стандарна соба (2 соби) 2+2	140 €	173 €	135 €	135 €	140 €	135 €	

Во цената вклучува: коктел за добредојде, божиќна вечера (24.12.) и новогодишна вечера, ужина, новогодшна вечера, користење на базен и спа центарот.

Туристичка такса вклучена во цената.

Попусти: деца 0-4 год. -100%; деца 4-10 год. -65%; деца 10-15 год. -55%, 3-то возрастно лице -45%.

Цените се изразени во EUR по лице дневно на база Ноќевање со појадок

Hotel Seehof 3* Zell am See	ВВ – ноќевање со појадок	АКЦИЈА 7=6 16.12.-22.12. 17.03.-31.03. 1 ноќ	22.12.-25.12. 13.01.-26.01. 03.03.-17.03. 1 ноќ	02.01.-12.01. 1 ноќ	27.01.-02.03. 1 ноќ
	1/3 стандарна соба - 15m2	52 €	52 €	58 €	63 €

Во цената не е вклучено: туристичка такса-задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год. – 1,05 еур дневно по лице.

Домашни миленичиња – доплата 5 еур по ден.

Попусти: деца 0-4 год. -100%; деца 4-7 год. -50%; деца 7-12 год. -30%

**Цените се изразени EUR по лице дневно на база полупансион**
**\*АКЦИЈА 7=6 во термини 23.12.-29.12., 06.01.-26.01, 10.03.-14.04**

Hotel Der Waldhof 4* Zell am See	НВ - полупансион	АКЦИЈА 7=6 23.12.-29.12. 1 ноќ	30.12.-05.01. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 06.01.-26.01. 1 ноќ	27.01.-09.03. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 10.03.-14.04. 1 ноќ
	1/2 стандарна соба- 20m2	130 €	183 €	112 €	133 €	119 €
1/4 стандарна соба 2+2 - 25m2	142 €	197 €	125 €	144 €	130 €	
1/4 deluxe соба 2+2 - 31m2	153 €	209 €	137 €	156 €	142 €	
Junior suite - max 5 пах - anex	158 €	214 €	140 €	160 €	147 €	

**Цената вклучува:**божикна вечера (24.12.) и новогодишна вечера,користење на Wellness and Spa.Туристичка такса вклучена во цена.

Доплата за гаража 11 eur дневно.Домашни миленичиња,доплата 11 eur по ден.

**Попусти:**во период 23.12.-29.12.,10.02.-16.02.,31.03.-06.04.во присуство на 3 ворасни лица и деца до 7 год.-100%, деца 7-11 год.-50%.Во период 30.12.-09.02., 17.02.-30.03.,07.04.-14.04.во присуство на две возрасни лица 12 год.-100%, деца 12-15 год.-50%, 3-та возрасно лица -25%.

**Цените се изразени во EUR по дневно на база полупансион**

Hotel Latini 4* Zell am See	НВ - полупансион	07.12.-21.12. / 07.01.-26.01. 03.04.-30.04. 1 ноќ	22.12.-06.01. / 10.02.-03.03. 1 ноќ	27.01.-09.02. / 04.03.-02.04. 1 ноќ
	1/2 стандарна соба - 20m2	91 €	127 €	115 €
1/4 стандарна соба 2+2 chd или 3 adl - 25m2	104 €	144 €	129 €	

**Во цената не е вклучено:**туристичка такса- задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год.- 1,55 eur дневно по лице.

Домашни миленичиња дозволен престој,11 eur по ден

**Попусти:**дете 0-3 год.-100% во сите термини;**во термини 21.12.-07.01. и 26.01.-10.02.:**дете 3-11,99 год. Доплата 55 eur дневно;над 12 год.-20% попусти

**Термини;07.01.-26.01. и 04.03.-02.04.:**дете 3-11 год. Плаќа 55 eur дневно;над 12 год. – 10% попуст.

**Ценит се изразени во EUR по лице дневно на база полупансион**

Hotel Schutthof 3* Zell am See	НВ - полупансион	07.12.-21.12. / 07.01.-26.01. 1 ноќ	22.12.-06.01. / 10.02.-03.03. 1 ноќ	27.01.-09.02. / 04.03.-02.04. 1 ноќ
	1/2 стандарна соба - 15m2	77 €	107 €	87 €
1/3 стандарна соба 2+1 chd - 19m2	82 €	117 €	97 €	

**Цената вклучува:** божикна вечера (24.12.) и новогодишна вечера,попладневна ужина.

**Во цената не е вклучено:**туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год. – 1,55 eur дневно по лице .

Домашни миленици дозволени,доплата 11 eur по ден.

**Попусти:** дете 0-2 год. – 100%; дете 3-6 год. – плаќа 30 eur дневно, дете 6-11 год. – плаќа 50 eur дневно.

Цените се изразени во EUR по апартман на база наем

**\*АКЦИЈА 7=6 во термини 16.12.-22.12. и 10.03.-16.03.**

App. Kristall 3* Schuttdorf Zell am See	RR - наем	АКЦИЈА 7=6 16.12.-22.12. 1 ноќ	23.12.-29.12. 1 ноќ	30.12.-05.01. 1 ноќ	06.01.-26.01. 03.03.-10.03. 16.03.-07.04. 1 ноќ	27.01.-02.03. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 10.03.-16.03. 1 ноќ
	App. со 2 соби со балкон (сса 40m2) за 2-4 лица	97 €	126 €	161 €	225 €	135 €	174 €
App. со 3 соби (сса 55m2) за 3-6 лица	131 €	161 €	225 €	245 €	155 €	189 €	135 €
App. со 3 соби со балкон (сса 60m2) за 3-7 лица	148 €	184 €	245 €	245 €	155 €	189 €	155 €

Цената вклучува: студиј, вода, постелнина, пешкири (промена 1x неделно) користење на базен, сауна, паркинг.

Задолжителна доплата на лице место: туристичка такса, за лица над 15 год. – 1,20 eur дневно по лице. (цените се променливи).

Финално чистење: app 2-4 лица – 45 eur, app 3-6/7 лица- 65-70 eur. Депозит за 70 eur.

Цените изразени во EUR по лице на база полупансион

**\*АКЦИЈА 7=6 во термини 11.11.-22.12., 06.01.-02.02., 03.03.-23.03., 31.03.-14.04.**

Hotel Toni 4* Kaprun	НВ - полупансион	АКЦИЈА 7=6 11.11.-22.12. 06.01.-02.02. 03.03.-23.03. 31.03.-14.04. 1 ноќ	23.12.-05.01. 1 ноќ	03.02.-02.03. 1 ноќ	24.03.-31.03. 1 ноќ
	¼ стандарна соба (сса 30m2) за 2+2 или 3+1 chd до 12 год.	90 €	134 €	107 €	90 €

Цената вклучува: божиќна вечера (24.12.) и новогодишна вечера, користење на Wellness and Spa (деца до 16 год. не е дозволен влез во Spa centar)

Во цената не е вклучено: туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год. – 1,10 eur дневно по лице.

Попусти: деца 0-6 год. - 100%; деца 6-12 год. - 50%.

Цените изразени во EUR по лице на база полупансион

**\*АКЦИЈА 7=6 во термини 11.11.-22.12., 06.01.-02.02., 03.03.-23.03., 31.03.-14.04.**

Hotel Antonius 4* Kaprun	НВ - полупансион	АКЦИЈА 7=6 11.11.-22.12. 06.01.-02.02. 03.03.-23.03. 31.03.-14.04. 1 ноќ	23.12.-05.01. 1 ноќ	03.02.-02.03. 1 ноќ	24.03.-31.03. 1 ноќ
	1/4 стандарна соба (сса 30m2) за 2+2 или 3+1 chd до 12 год.	85 €	127 €	101 €	85 €

Цента вклучува: божиќна вечера (24.12.) и новогодишна вечера, користење на Wellness and Spa (деца до 16 год. не е дозволен влез во Spa centar)

Во цената не е вклучено: туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год. – 1,10 eur дневно по лице.

Попусти: деца 0-6 год. - 100%; деца 6-12 год. - 50%; деца 13-16 год. - 30%.

Цените се изразени во EUR по апартман дневно на база наем

\*АКЦИЈА 7=6 во термини 02.12.-22.12., 06.01.-02.02., 03.03.-23.03., 07.04.-13.04.

App. Toni 3* Kaprun	RR - наем	АКЦИЈА 7=6 02.12.-22.12. 06.01.-02.02. 03.03.-23.03. 07.04.-13.04. 1 ноќ	23.12.-29.12. 03.02.-02.03. 1 ноќ	30.12.-05.01. 1 ноќ	24.03.-06.04. 1 ноќ
	2-3 App. "Imbach" 2 соби (сса 40m2) за max 3 лица	92 €	106 €	143 €	92 €
3-4 App. "Maiskogelbahn" 3 соби (сса 45m2) за max 4 лица	120 €	143 €	191 €	120 €	
3-5 App. "Kitzsteinhorn" 3 лица (сса 50 m2) за max 5 лица	138 €	160 €	222 €	138 €	

Цената вклучува: вода, струја, греење, постелнина и пешкири (промена 1x неделно) и финално чистење на апартман (доколку е престојот помалку од 7 ноќи, можна е доплата за финално чистење).

Дополнителни содржини со доплата на лице место во hotel Toni 4\*, кој се наоѓа до апартманскиот комплекс: wellness пакет (wellnes простор сса 450 m2 – затворен базен, џакузи, сауна, парна бања, инфрацрвена сауна. Доплата за полупансион (појадок и вечера-шведска маса).

Во цената не е вклучено: туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год. – 1,10 eur дневно по лице.

## Bad Gastein

Dolina Gastein се наоѓа во склоп на најголемите скијачки региони во Австрија- Ski Amade, во регија Salzburg. Светско познато алпско зимувалиште, терме Gasteiner Tal е сместено во глечарска долина опкружена со високи врвовисо надморска височина од 3000 m. Целата долина изобилува богати термални извори.

Bad Gastein е термален град кој е дел од Gastein ски регион. Долгогодишна туристичка традиција на овој регион уште од времето на царската Австрија, оставила траги во изглед на куќи и хотели, како и богата туристичка. Како дел од овој регион се Bad Hofgastein, Dorfgastein, Graukogel и Sportgastein на кој се дозволени пристап со одреден skipass. Снаѓа во самиот врв на австрискиот туризам. Традиционален шарм, природни термални извори, изворедно скијање на височина 2655m и стази кои ги задоволуваат и најискусните скијачи, активен ноќен живот, луксузни Wellness and Spa центри, казина, луксузни бутици, ресторани.

Bad Hofgastein е интернационално признат скијални и термален туристички центар во долина на Gastein и еден од најубавите и најстари аустријски одмаралишта. Сместен во најсончева и најширок дел од долината, има автентично езеро опкружено со пешачка патека со многу продавници и хотели. Одалеќен од Bad Gastein околу 7.5 km. Овој ски центар има голем избор на стази кои поминуваат низ зашумени делови. Bad Hofgastein е одличен за рекреативни и искусни, има добро опремен дел за почетници. Во понуда има се што неопходно за да еден одмор помине идеално од многуте хотелски капацитети, до најдобрите спа-центри како и богат ноќен живот.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапсион

Hotel Elisabethpark 4* Bad Gastein	НВ -полупансион	15.12.-22.12. 24.03.-01.04. 1 ноќ	23.12.-29.12. 06.01.-09.02. 24.02.-23.03. 1 ноќ	30.12.-05.01. 1 ноќ	10.02.-23.02. 1 ноќ
	1/2 стандарна соба (сса 20m2) за max 2 лица	57 €	76 €	108 €	86 €
1/4 стандарна соба (сса 30m2) за min 2 max 4 лица	76 €	95 €	128 €	115 €	

Цената вклучува: кокетел за добредојде и користење на Wellness and Spa centar.

Во цената не е вклучено: туристичка такса се наплаќа на лице место 2,50 eur дневно по лице (лица над 15 год.) Задолжителна божиќна вечера (24.12. - 13 eur по лице/возрасни 10 eur деца, 06.01. - 24 eur по лице возрасни, 19 eur деца) новогодишна вечера - 32 eur возрасни лица, 26 eur за деца.

Попусти: деца 0-12 год. -100%; 3-то возрасно лице -20%.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапнион

\*АКЦИЈА 7=6 во термини 16.12.-25.12., 06.01.-02.02., 03.03.-07.04.

Hotel Barenhof 3* Bad Gastein	НВ -полупансион	АКЦИЈА 7=6 16.12.-25.12. 1 ноќ	26.12.-01.01. 1 ноќ	02.01.-05.01. 03.02.-02.03. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 06.01.-02.02. 03.03.-07.04. 1 ноќ
	1/2 economy (сца 19m2) за max 2 лица	66 €	98 €	82 €	67 €
	1/2 standard (сца 25m2) за max 2 лица	72 €	104 €	88 €	73 €
	1/4 standard (сца 28m2) за max 4 лица	72 €	104 €	88 €	73 €

Во цената вклучува:божикна вечера(24.12.)и новогодишна вечера.

Во цената не е вклучено:туристичка такса која се наплаќа на лице место 2,50 eur дневно по лице (над 15 год.)цените се подлежат на промени.

Попусти: дете 0-6 год.-100%; 6-14 год.-50%, 3-то возрастно лице.-20%.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапнион

\*АКЦИЈА 7=6 во термини 06.01.-26.01., 03.03.-31.03.

Hotel Mozart 3* Bad Gastein	НВ -полупансион	16.12.-25.12. 26.01.-02.02. 1 ноќ	26.12.-29.12. 1 ноќ	30.12.-05.01. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 06.01.-26.01. 1 ноќ	03.02.-02.03. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 03.03.-31.03. 1 ноќ
	1/2 economy (сца 20m2) за max 2 лица	64 €	73 €	77 €	64 €	68 €	55 €
	1/3 стандарна соба (сца 20-40m2) за max 3 лица	70 €	79 €	82 €	70 €	73 €	61 €
	1/4 стандарна соба (сца 20-40m2) за max 4 лица	70 €	79 €	82 €	70 €	73 €	61 €

Во цената вклучува:божикна вечера(24.12.)и новогодишна велера,користење на сауна и парна бања,паркинг.

Во цената вклучува: туристичка такса која се наплаќа на лице место 2,70 eur дневно по лице (над 15 год.)цените се подлежат на промени.

Попусти: деца 0-5 год. -100%; деца 5-11 год. - 50%; 3 и 4.возрасно лице (од 12 год.) - 20%.

Домашни миленичиња,доплата 10 eur по ден.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапнион

\*АКЦИЈА 7=6 во термини 23.12.-29.12., 13.01.-02.02., 03.03.-02.04.

Hotel Norica Therme 4* Bad Hofgastein	НВ -полупансион	02.12.-22.12. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 23.12.-29.12. 1 ноќ	30.12.-05.01. 1 ноќ	06.01.-13.01. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 13.01.-02.02. 03.03.-02.04. 1 ноќ	03.02.-02.03. 1 ноќ
	1/3 стандарна соба без балкон (сца 24m2) за max 3 лица	128 €	144 €	165 €	128 €	128 €	144 €
	1/4 стандарна соба без балкон (сца 28m2) за max 4 лица	135 €	152 €	173 €	135 €	135 €	152 €

Во цената вклучува:божикна вечера (24.12.) и новогодишна вечера,попладневна ужина,користење на Wellness and Spa центар,фитнес центар,и билјард,пинг-понг,и паркинг(150 метри од хотел)

Во цената вклучува: туристичка такса која се наплаќа на лице место 2,20 eur дневно по лице(над 15 год.)цените се подлежат на промени.

Попусти: деца 0-6 год. -100%; деца 6-10 год. – плаќаат 42 eur дневно,деца 10-15 год. – плаќат 62 eur дневно.Освен во термин:03.02.-16.02.,деца до 10 год. – 100%,деца 10-15 год.– плаќат 44 eur дневно; 3-то возрастно лице - 30%.

Домашни миленичиња,доплата 11 eur од ден.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапнион

\*АКЦИЈА 7=6 во термини 09.12.-22.12., 13.01.-02.02., 03.03.-01.04.

Hotel Alpina 4* Bad Hofgastein	НВ -полуапнион	АКЦИЈА 7=6	23.12.-29.12.	30.12.-05.01.	06.01.-13.01.	АКЦИЈА 7=6
		09.12.-22.12.	03.02.-02.03.	1 ноќ	01.04.-07.04.	13.01.-02.02.
		1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	03.03.-01.04.	1 ноќ
	1/2 стандарна соба (сса 25m2) за мак 2 лица	84 €	95 €	113 €	84 €	84 €
	1/4 стандарна соба (сса 32m2) за мак 4 лица	88 €	98 €	117 €	88 €	88 €

Во цената вклучува:божикна вечера (24.12.)и новогодишна вечера,попладневна ужина,wi-fi,wellness and spa и паркинг(гаража се доплаќа 5 eur дневно на рецепција)

 Во цената не е вклучено: туристичка такса се наплаќа на лице место **2,20 eur** дневно по лице(лица над 15 год.).цените подлежат на промени.

 Попуст: деца 0-5 год. -100%; деца 5-11 год. – плаќат **37 eur** дневно, деца 11-15 год. – плаќат **47 eur** дневно.

 Домашни миленичиња дозволен престој,доплата **11 eur** по ден.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапнион

\*АКЦИЈА 7=6 во термини 18.11.-22.12., 03.03.-13.04.

App. Alpina 3* Bad Hofgastein	RR - наем	АКЦИЈА 7=6	23.12.-05.01.	06.01.-02.02.	03.02.-23.02.
		18.11.-22.12.	1 ноќ	24.02.-02.03.	1 ноќ
		03.03.-13.04.	1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ
	2-4 App. 2 соби (сса 40m2) за мак 4 лица	98 €	147 €	115 €	133 €

Во цената вклучува:користење базен во хотел Alpina (200m),паркинг,вода,греење,постелнина и пешкири(промена 1x неделно).

 Во цената не е вклучено: туристичка такса се наплаќа на лице место **2,20 eur** дневно по лице (лица над 15 год.) + **1,10 eur** пријава за престо по лице.Финално чистење **48 eur** по апартман.Цените на локалните такси се подлежни на промени.Можност за доплата на оброци во хотел Alpina, ВВ - **12 eur**, НВ - **27 eur**.

 Домашни миленичиња дозволен престој,доплата **11 eur** по ден.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапнион

\*АКЦИЈА 7=6 во термини 02.12.-22.12., 13.01.-02.02., 03.03.-02.04.

Hotel Astoria 4* Bad Hofgastein	НВ -полуапнион	АКЦИЈА 7=6	23.12.-29.12.	30.12.-05.01.	06.01.-13.01.	АКЦИЈА 7=6	03.02.-02.03.
		02.12.-22.12.	1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	13.01.-02.02.	1 ноќ
		1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	03.03.-02.04.	1 ноќ
	1/3 стандарна соба (сса 17-23m2) за мак 3 лица	91 €	102 €	120 €	102 €	102 €	120 €
	1/4 стандарна соба (сса 27-33m2) за мак 4 лица	102 €	111 €	130 €	111 €	111 €	130 €

Во цената вклучува:божикна вечера (24.12.)и новогодишна вечера.попладневна ужина,користење на Wellness and Spa centar.

 Во цената не е вклучено:туристичка такса која се наплаќа на лице место **2,20 eur** дневно по лице(лица над 15 год.)Цените на локалните такси се подлежни на промени.

 Попуст:деца 0-6 год. -100%; деца 6-11 год. – плаќат **49 eur** дневно, деца 11-14 год. – плаќаат **62 eur** дневно. Одвен во термин 03.02.-16.02., деца до 10 год – 100%,деца 10-15 год – плаќаат **44 eur** дневно.Домашни миленичиња дозволен престој,доплата **11 eur** по ден.

**Регион Tirol** е исполнет со есклузивни ски-центри,романтични долини го одушевуваат секој посетител.Главен гран е Innsbruck. Квалитетната понуда и природата се само дел од причините поради кои оваа австриска регија одликуваа со повеќе годишна традиција.Кога се во прашање жичари и ски-лифтови како и инфраструктура,Tirol е апсолутно на прво место помеѓу австриски регии.По голема е трета австриска регија.Со својата понуда ги задоволува сите вкусови-од луксузни дестинации St. Anton и Kicbil до романтичните долини на Pitztal i Ötztal.

**Kitzbühel** **Kitzbühel (Kicbil)** – Ски центар Kicbil со над 168km добро уредени ски стази и областа Kitzbüheler Alpa спаѓа помеѓу најпознати светски ски центри.

[www.kitzbuehel.com](http://www.kitzbuehel.com) Скијачните долини и околината се допбро поврзани со жичари и ски-бус.Најпозната помеѓу нив е Nahnenkamm со позната ски стаза ski sprust, потоа Kitzbüheler Hornсо стазите кои се предвидени исклучиво за snowboard. Ски-центри кои нудат услови на сите типови на скијачи од професионални,па се до почетници.Надморска височина од 800 до 2000m. Kicbil е познат како мондеско одмаралиште бројните ресторани,барови,казина,клубови,диско барови се гаранција за добра забава.Исто така шопингот е меѓу најдобрите во Австрија.најголем број на посетителети доаѓаат на големите настани кои се одржуваат секоја година.Најпознатиот наста е трка на ски-куп кој се одржува во Јануари.Покрај скијатњето се нуди и прекрасна забава во aqua-park„Aquaarena“.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапансион

**\*АКЦИЈА 7=6 во термини 06.01.-02.02. и 03.03.-01.04.**

Hotel Wellness & Sporthotel Bruggerhof 3* Kitzbuehel	НВ - полуапансион	16.12.-22.12. 1 ноќ	23.12.-29.12. 1 ноќ	30.12.-05.01. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 06.01.-02.02. 1 ноќ	03.02.-02.03. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 03.03.-01.04. 1 ноќ
	1/4 стандарна соба (сса 25-35m2) за мах 4 лица	80 €	88 €	102 €	84 €	92 €	81 €

Во цената вклучува: божиќна вечера(24.12.) и новогодишна вечера,Wellness and Spa centar,паркинг.

Во цената не е вклучено:туристичка такса се наплаќа на лице место **1,80 eur** дневно по лице (лица над 15 год).Цените на локални такси се подлежатни на промена.

Попусти: деца 0-6 год. -100%; деца 6-14 год. – 50%, 3-то возрастно лице-10%.

Домашни миленичиња дозволен престој,доплата **5 eur** по ден.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапансион

**\*АКЦИЈА 7=6 во термини 07.01.-16.01., 21.01.-02.02., 03.03.-02.04.**

Hotel Sonnalp 4* Kirchberg Tirol	НВ – полуапансион	19.12.-24.12. 17.01.-20.01. 1 ноќ	25.12.-02.01. 1 ноќ	03.01.-06.01. 03.02.-02.03. 1 ноќ	АКЦИЈА 7=6 07.01.-16.01. 21.01.-02.02. 03.03.-02.04. 1 ноќ
	1/3 стандарна соба (сса 22-29m2) за мах 3 лица	106 €	131 €	119 €	106 €

Во цената вклучува: божиќна вечера(24.12.) и новогодишна вечера,Wellness and Spa centar,фитнес центар.

Во цената не е вклучено туристичка такса се наплаќа на лице место **2 eur** дневно по лице (лица над 15 год).Цените на локални такси се подлежатни на промена.

Попусти: Деца 0-5 год. -100%; деца 6-15 год. – 50%, 3-то возрастно лице -20%.

Домашни миленичиња,дозволен престој-на барање!

**Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапнион**

Hotel Lif 3* Kirchberg Tirol	НВ - полупансион	07.12.-22.12.	23.12.-29.12.	30.12.-05.01.	06.01.-26.01.	27.01.-09.02.	10.02.-02.03.	31.03.-14.04.
		1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ
	1/4 стандарна соба (сса 24m2) за max 4 лица	49 €	72 €	80 €	60 €	68 €	73 €	57 €

**Во цената вклучува:** божиќна вечера(24.12)новогодишна вечера,Wellness and Spa centar,фитнес центар.

**Во цената не е вклучено** туристичка такса се наплаќа на лице место **2 eur** дневно по лице (лица над 16 год).Цените на локални такси се подлежни на промена.

**Попусти:** деца 0-5 год. -100%; деца 6-12 год. – 50%, деца 13-17год. – 30%, 3-то возрастно лице -20%.

[www.solden.com](http://www.solden.com)

**Sölden Sölden** е едно од најпознатите и најпопулаените ски центри во Австрија.Се наоѓа во долината на Ötztal во покраина на Tirol.

Снегот е загаранитан од Октомври до Мај,благодарени на надморска височина на која се наоѓаат ски-стазите ( од 1350 m – 3340 m ), - Rettenbach и Tiefenbach, и системи за вештачки снег се покриени околу 70% од стазите.Во самото место како и на стазите има доста ресторани,кафичи Солден е познат по богат ноќен живот.Освен скијање,може да се искористи времето во пешачки тури,санкање,планинарење.Вкупно има околу 150 km ски-стази, 34 ski lifta,и капатите за околу 69.000 скијачи на час.Во близина се наоѓаат и најголемите Wellness and Spa центри во Австија Längenfeld, околу 13km одалеченост од Soelden.

**Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапнион**
**\*АКЦИЈА 7=6 во термин 06.01.-19.01.**

Hotel Tyrolerhof 4* Sölden	НВ -полупансион	25.11.-22.12.	23.12.-05.01	АКЦИЈА 7=6 06.01.-19.01.	20.01.-26.01.	27.01.-09.02.	10.02.-02.03.
		1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ	1 ноќ
	1/2 стандарна соба (сса 22m2) за max 2 лица	112 €	187 €	142 €	142 €	148 €	179 €
	1/2 лукс соба (сса 25m2) за max 2 лица	125 €	200 €	155 €	155 €	161 €	192 €

**Во цената вклучува:** божиќна вечера(24.12)новогодишна вечера,Wellness and Spa centar,фитнес центар.

**Во цената не е вклучено** туристичка такса се наплаќа на лице место **3 eur** дневно по лице (лица над 16 год).Цените на локални такси се подлежни на промена.

Домашни миленичиња,дозволен престој (само кучиња)-доплата **20 eur** по ден!

**Попусти:** деца 0-2 год. -100%, 2-6 год.- 60%, 6-11 год. – 30%; 11-15 год. – 20%



**Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапнион**

Hotel Regina 4* Solden	НВ - полуапнион	17.11.-23.12. 07.04.-15.04. 1 ноќ	24.12.-05.01. 1 ноќ	06.01.-26.01. 31.03.-06.04. 1 ноќ	27.01.-09.02. 10.03.-30.03. 1 ноќ	10.02.-16.02. 1 ноќ	17.02.-09.03. 1 ноќ
	1/3 стандарна соба (сса 27m2) за мах 3 лица	125 €	296 €	151 €	166 €	218 €	187 €
	1/4 стандарна соба (сса 36m2) за мах 4 лица	137 €	319 €	174 €	189 €	241 €	210 €

Во цената вклучува: божиќна вечера(24.12)новогодишна вечера,Wellness and Spa centar.

Во цената не е вклучено туристичка такса се наплаќа на лице место **2,50 eur** дневно по лице (лица над 16 год).Цените на локални такси се подлежатни на промена.

Домашни миленичиња,дозволен престој (само кучиња)-доплата **20 eur** по ден!

Попусти: деца 0-7 год. -50%, деца 7-14 год. – 30%,

**Цените се изразени во EURпо лице дневно на база ноќевање со појадок**

Pension Soldenkogl Solden	ВВ – ноќевање со појадок	16.12.-22.12. 1 ноќ	23.12.-29.12. 1 ноќ	30.12.-05.01. 1 ноќ	06.01.-26.01. 10.03.-06.04. 1 ноќ	27.01.-09.03. 1 ноќ
	1/3 стандарна соба(сса 21-23m2) за мах 3 лица	49 €	57 €	62 €	50 €	55 €

**ВАЖНИ НАПОМЕНИ:**

- Пријавување во хотел/апартман/пансион/вила е после 15:00h,локално време.
- Одјавување од хотел/апартман/пансион/вила е последен ден до **10:00h**,локално време.
- Индивидуални поаѓања/сопствен превоз/смени сабота на сабота или недела на недела,или онаму каде е поинаку наведено.Минимум престој од 7 ноќи/8 дена или онаму каде е наведено поинаку.Во некои објекти смените се истакнати во Јануари или Декември каде е задолжителен дочек на Нова Година како и минимум престој од 9,8 или 7,6 ноќи,покроток престојод наведениот исклучиво на барање!
- Во сите хотели оброците се на база полуапнион-појадок и вечера(појадок-шведска маса/вечера-мени класичен начин избор на повеќе јадења
- Ski pass се купува на исклучиво на лице место,освен ако е вклучено во понудата на пакетот.
- Важни напомени за Апартмани во BAD KLAJNKIRHAJM;доплатите кои се задолжителни уплатата се врши на задолжително на лице (ИСКЛУЧИВО ГОТОВИНА)уплата на туристичка такса,финално чистење,депозит,потрошена електрична енергија(во апартманите Taferner и Amadee )
- Во сите соби/апартмани/хотели забрането е пушење.
- Попусти за деца како и за 3-то и 4-то возрастно лице важат само во присуство на две полноплатежни суми,и спијат на дополнителни легла во типови на соби наведено во табелата.Дополнително легло зависност од самиот хотел и може да биде:фотеља,софа на развлагање,метален или дрвен лежај-САМИОТ ХОТЕЛ НЕМА ОБРСКА ПРЕТХОДНО ДА ГИ ИНФОРМИРА ШТО КЕ БИДЕ ДОДЕЛЕНА КАКО ДОПОЛНИТЕЛНО ЛЕТЛО.
- Деца до 2 години делат легло со родител.Baby cot-во повеќето хотели е со доплата и се подига на рецепција(освен ако не е поинаку наведено во понудата на хотелот)
- Сите хотели/апартмани/пансиони се на баеање.Потврда од страна на хотелот се чека до 48h од денот на резервација(не се рачунаат викд како и празници)
- Терра Травел Скај не може да го гарантира(кат,блок,double bed/twin beds)-ТОА ЗАВИСИ ИСКЛУЧИВО ОД САМИОТ ХОТЕЛ.
- Категоризација на хотелите е направено по локална туристичка комора
- Пасошот мора да има валидност минимум 6 месеци по завршување на патувањето
- Терра Травел Скај не сноси одговорност за исправноста на документите како и валидноста.